



Родена во Скопје, 1962 година.

Образование

1985 - Медицински факултет - отсек фармација

1998 - Специјализација по Медицинска биохемија

2005 - Завршени постдипломски студии по медицинска биохемија (2005 година) на Медицинскиот факултет во Скопје

2008 - Одбранета докторска дисертација на Фармацевтскиот факултет во Скопје под наслов „Јодниот внес и гравидитетот: биохемиски индикатори во проценка на оптимална јодна супституција“

Професионално искуство

1986 - 1991 Во фармацевтската компанија “Јака-80”-Радовиш, како истражувач во Одделот за фармацевтици

1991 - Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина

2012-2016 В.д. медицински директор на ЈЗУ Универзитетската клиника за клиничка биохемија, Скопје

2016 - Раководител на лабораторија на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина, Медицински факултет, Скопје

Стручно и научно усовршување

Проекти во соработка со IAEA (Меѓународна агенција за атомска енергија):

- Regional Training Course in Hospital Radiopharmacy, ITN Sacavem, Portugal , 1995
- Проект MAK/2/001, Production of RIA bulk reagents, NETRIA, London, UK, 1996
- Проект MAK/2/003, Production of protein based radiopharmaceuticals, JF Currie, Budapest, Hungary, 1999
- Проект MAK/2/004, Introduction of ^{99m}Tc labeled antibodies and peptide based Radiopharmaceuticals, Univ.Klinik fur Nuclear Medicine, Innsbruck, Austria, 2003

Од 1998-2003 Национален проект „Јодниот дефицит во Македонија“, во соработка со УНИЦЕФ

2016-2017 пан-европски проект EUThyroid

Научна активност

Во 2000 година избрана за асистент истражувач на Медицинскиот факултет во Скопје.

Напредува до виш научен соработник во 2015 година, а во тек е избор за научен советник.

Изведува теоретска и практична настава по предметите патофизиологија и нуклеарна медицина.

Стручна активност

Ги владее сите техники на обележување, контрола на квалитет и производство на радиофармацевтици. Учествува во воведување на нови радиофармацевтици, преку проектни активности. Вклучена во рутинската и развојна дејност на РИА лабораторијата, а од 2003 е назначена и за раководител на Националната лабораторија за одредување на јод во урина.

Учество во стручни здруженија

Член е на Здружението за нуклеарна медицина, Македонското здружение по медицинска биохемија и лабораториска медицина и Македонското фармацевтско друштво, каде што е член на Управниот одбор.

Награди и признанија

Добитник е на републичката награда „Гоце Делчев“ во 2005 година како еден од авторите на монографијата „Корекција на јодниот дефицит во Македонија“, како и на плакета на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 2005 год. за негова афирмација.

Странски јазици

Англиски активно и германски (основно ниво)

Политички ангажман

Во 2012 пристапува кон Демократски сојуз, член е на Претседателство на ДС